

Службен весник

на Република Македонија

Број 118

6 август 2014, среда

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3662. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2015 година.....	5	3667. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СКО 5236 КО Бардовци вон гр. општина Карпош.....	7
3663. Одлука за давање согласност на Договорот за доделување на државна помош на корисник на Технолошко – индустриска развојна зона “Скопје 1“ – “Истем Медикал“ ДОО Илинден.....	6	3668. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	7
3664. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија	6	3669. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б5-хотелски комплекс КО Калишта, општина Струга	7
3665. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ п.о. - Скопје за 2013 година	6	3670. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Штип	8
3666. Одлука за давање одобрение на Одлуката за распишување на јавен оглас за давање на користење на пасишта во државна сопственост	6		

	Стр.		Стр.
3671. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството -Битола...	8	3682. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	11
3672. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија	8	3683. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал	11
3673. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Кичево	8	3684. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса	11
3674. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи-Управа за безбедност и контраразузнавање.....	8	3685. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса	12
3675. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	9	3686. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса	13
3676. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Пласница	9	3687. Одлука за прогласување на духовното културно добро „Машкото повеќегласно пеење од Долни Полог, Република Македонија“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.....	13
3677. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Агри Ленд АД Скопје за 2013 година.....	9	3688. Одлука за прогласување на духовното културно добро „Машки поворки (Русалии) во Република Македонија “ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.....	14
3678. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Агри Ленд АД Скопје за 2013 година	9	3689. Одлука за прогласување на збирка на движно културно наследство „Почетоците на македонското профано сликарство“ во Националната установа Национална галерија на Македонија - Скопје за културно наследство од особено значење.....	14
3679. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за реконструкција и рехабилитација на државните патишта АЗ/Р1312 делница Велес-Кадрифаково како експресен пат четврта секција од с.Лозово до с. Сарамзалино.....	10	3690. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Државниот универзитет во Тетово	14
3680. Одлука за давање согласност на Тарифата за изменување и дополнување на Тарифата на Централниот регистар.....	11	3691. Одлука за продажба на недвижна ствар.....	15
3681. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал.....	11	3692. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2014 година	15
		3693. Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2014 година	17
		3694. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола	19

	Стр.		Стр.
3695. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола....	19	3706. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерството за финансии – Управа за јавни приходи.....	21
3696. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделство-Битола	19	3707. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Министерството за правда – Управа за извршување на санкции	21
3697. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи...	19	3708. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Министерството за правда – Управа за извршување на санкции	22
3698. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за одбрана	19	3709. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центриали со референтен број 5 и 6 на река Жировница	22
3699. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија – Биро за метрологија	20	3710. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центриали со референтен број 7 на река Рибничка	23
3700. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој...	20	3711. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центриали локација со референтен број 14 на река Падалишка	23
3701. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија – Државен пазарен инспекторат	20	3712. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центриали на локација со референтен број 108 на река Беловишка	24
3702. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи	20	3713. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центриали на локација со референтен број 117 на река Бањанска	25
3703. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Државен Универзитет Тетово.....	20	3714. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центриали на локацији со референтен број 143,144 и 145 на река Маркова	26
3704. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Јавна установа специјален завод – Демир Капија.....	21		
3705. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	21		

	Стр.		Стр.
3715. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локација со референтен број 184 на река Конска.....	27	3723. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „Летен Кампус 2014“, во Република Турција.....	31
3716. Одлука за изработка на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локација со референтен број 301 на река Смиљанска.....	27	3724. Решение за формирање на Комисија за спроведување на постапката за доделување на концесија за регионално интегрирано управување со комунален отпад во Полошкиот плански регион.....	31
3717. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локација со референтен број 380 на река Зли Дол	28	3725. Програма за изменување и дополнување на Програмата за развој на туризмот за 2014 година.....	32
3718. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри за локациите со референтни броеви: 114 на река Бањанска, 119 на река Кучевишка, 120 на река Побишка, 164 и 167 на Кадина река, 53 на река Козица, 54 на река Јудовска, 365 на река Кратовска, 137 Отљанска, 170 Киселичка, 302 и 303 на река Серава, 305 на река Радовичка, 394 на река Мраморечка, 361 на Мала река, 328 на река Требомирска, 354 и 355 на река Црвулевска, 357 на река Козјачка, 358 на река Коца Деро, 356 на река Црвулевска, 347 на Селска река, 323 на река Заменичка, 253 на река Оштриска, 254 на река Жаба, 255 на река Брезовска, 245 на река Камена, 213 на Бела река, 214 на река Сатока, 216 на река Бутурица, 227, 228 и 229 Градешка, 233 и 234 на Бела река	29	3726. Правилник за формата и содржината на регистарот на донации	32
3719. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на општина Кратово	30	3727. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината на зоотехничките документи, како и начинот на пополнување на обрасците за издавање на зоотехничките документи*	32
3720. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на општина Ресен.....	30	3728. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	35
3721. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на општина Радовиш	30	3729. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	35
3722. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на општина Пробиштип	31	3730. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	35
		3731. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	36
		3732. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	36
		3733. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	36
		3734. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за вршење осигурителни брокерски работи и стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето	36
		3735. Правилник за начинот и постапката за спроведување стручен испит за вршење осигурително брокерски работи.....	38
		3736. Правилник за начинот и постапката за спроведување стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување.....	41
		Огласен дел	1-84

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3662.**

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА
ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА
ВРЕДНОСТ ПО ОПШТИНИ ЗА 2015 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа уредба се пропишува методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2015 година.

Член 2

Вкупните средства на приходите од данокот на додадена вредност наплатени во претходната фискална година за општините во Република Македонија, општините во градот Скопје и градот Скопје се распределуваат во константен дел од по 3.000.000 денари за сите општини во Република Македонија, на општините во градот Скопје и градот Скопје и променлив дел кој се распределува за општините во Република Македонија во износ од 88%, а за општините во градот Скопје и градот Скопје во износ од 12%.

Член 3

Променливиот дел на средства за општините во Република Македонија се распределува според следните критериуми:

- 65% според нивното учество во вкупниот број на жители во Република Македонија без градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика,

- 27% според нивното учество во вкупната површина на територијата на Република Македонија без градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар, и

- 8% според нивното учество во вкупниот број на населени места во Република Македонија без градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Распределбата на средствата од став 1 на овој член на општините во Република Македонија се врши според формулата:

$$Di = \frac{0,65 \cdot EFn}{BZn} \cdot BZi + \frac{0,27 \cdot EFn}{Pn} \cdot Pi + \frac{0,08 \cdot EFn}{BNMn} \cdot BNMi$$

, каде

Di - претставува дотација која се распределува на општината;

EFn - претставува вкупен променлив (варијабилен) износ на средства кои се распределуваат по општини;

BZn - претставува број на жители во Република Македонија без градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

BZi - претставува број на жители во одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

Pn - претставува површина на територијата на Република Македонија без градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар;

Pi - претставува површина на подрачјето на одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници на општината од органот надлежен за работите за премер и катастар;

BNMn - претставува број на населени места во Република Македонија без градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;

BNMi - претставува број на населени места во одделната општина за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Член 4

Променливиот дел на средства наменет за распределба на градот Скопје и на општините на градот Скопје од член 2 став 2 од оваа уредба се распределува во сооднос 40:60.

Износот на средства утврден во став 1 од овој член, наменет за општините во градот Скопје, се распределува според следните критериуми:

- 65% според нивното учество во вкупниот број на жители во градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика,

- 27% според нивното учество во вкупната површина на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар и

- 8% според нивното учество во вкупниот број на населени места во градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Распределбата на средствата од став 2 на овој член на општините во градот Скопје се врши според формулата:

$$Di = \frac{0,65 \cdot EFso}{BZsk} \cdot BZi + \frac{0,27 \cdot EFso}{Psk} \cdot Pi + \frac{0,08 \cdot EFso}{BNMsk} \cdot BNMi$$

, каде

Di - претставува дотација која се распределува на општината во градот Скопје;

EFso - претставува вкупен променлив (варијабилен) износ на средства кои се распределуваат за општините во градот Скопје;

BZsk - претставува број на жители во градот Скопје, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика;

BZi - претставува број на жители на општината во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со податоците од последниот извршен попис на население објавени од Државниот завод за статистика.

Psk - претставува површина на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврдените граници на општините од органот надлежен за работите за премер и катастар;

Pi - претставува површина на подрачјето на одделната општина во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со утврдените граници на општината од органот надлежен за работите за премер и катастар;

BNMsk - претставува број на населени места во градот Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;

BNMi - претставува број на населени места во одделната општина во градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот за територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2015 година.

Бр. 42-6159/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3663.

Врз основа на член 4-а став 11 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10 и 127/12), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНА ПОМОШ НА КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКО – ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА “СКОПЈЕ 1” – “ИСТЕМ МЕДИКАЛ” ДОО ИЛИНДЕН

1. Со оваа Одлука се дава согласност на Договорот за доделување на државна помош на корисник на технолошко – индустриска развојна зона „Скопје 1“ – „Истем Медикал“ ДОО Илинден.

2. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2399/3
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3664.

Врз основа на член 20 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство бр. 02-4646/1 од 19.6.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник Република Македонија“.

Бр. 42-4836/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3665.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. - СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“-п.о. - Скопје во 2013 година, бр.02-230/2 од 27.02.2014 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 27.2.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4857/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3666.

Врз основа на член 7-а став 1 од Законот за пасиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/1998, 101/2000, 89/2008, 105/2009, 42/2010, 116/2010 и 164/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

1. Со оваа одлука се дава одобрение на одлуката за распишување на јавен оглас за давање на користење на пасишта во државна сопственост, бр.03-160 од 27.6.2014 година, донесена од Директорот на ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5119/1
1 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3667.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА СКО 5236 КО БАРДОВЦИ ВОН ГР. ОПШТИНА КАРПОШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија СКО 5236 КО Бардовци вон гр., општина Карпош.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска акција
дел 183/1	Бардовци вон гр.	Белушка	луге	2
Вкупна површина на земјиштето по планскиот софит:			120m ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5743/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3668.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборати од извршен премер за следните објекти:

- ОУ „Кочо Рацин“ Ивањевци, ПУ с. Српци, општина Могила (КП бр. КП 1213 КО Долно Српци во м.в. село);
- ОУ „Сабедин Бајрами“, ПУ с. Синичане, општина Боговиње (КП бр. 901 на КО Синичане во м.в.Ограда);
- Доградба на ОУ „Браќа Рамиз и Хамид“ Скопје, општина Шуто Оризари (КП 2016/1 КО Бутел);
- ОУ „26 јули“ Скопје, општина Шуто Оризари (КП 3674 КО Бутел);

- Ново училиште за средно образование во општина Шуто Оризари (градежна парцела бр.6.9 КП бр.511/1-по стара катастарска нумерација, КО Бутел во нас. Шуто Оризари).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5748/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3669.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13 и 39/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Б5 -ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО КАЛИШТА, ОПШТИНА СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Б5-хотелски комплекс КО Калишта, општина Струга.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 36826м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска акција
601	Калишта	Еленско	лес-арти приклучо пасторски земјиште	0
603	Калишта	Еленско	пасиште	4
600	Калишта	Еленско	пасиште	6
604	Калишта	Еленско	пасиште	8
607	Калишта	Еленско	обиколнички	3
607	Калишта	Еленско	пасиште	6
606	Калишта	Долно	луга	4
700.1	Калишта	Еленско	пасиште	6
605	Калишта	Еленско	пасиште	8
Вкупна површина на земјиштето по планскиот софит:			82900m ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5773/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3670.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА
ШТИП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Штип бр.09-3184/1 од 14.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5820/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3671.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО –
БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола бр. 09-3178/2 од 14.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5820/2
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3672.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЕКОНОМИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија бр. 09-3179/2 од 14.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5820/3
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3673.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010 и 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Кичево бр. 09-3181/2 од 14.07.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5820/4
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3674.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ-УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи-Управа за безбедност и контраразузнавање бр. 09 - 3180/2 од 14.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5820/5
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3675.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА ПО-
ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
- БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството -Битола бр. 09-3182/2 од 14.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5820/6
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3676.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА
ПЛАСНИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Општина Пласница бр. 09-3183/1 од 14.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5820/7
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3677.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АГРИ ЛЕНД
АД СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и финансиските извештаи на Агри Ленд АД Скопје за 2013 година, бр.02-30/4 од 24.6.2014 година, усвоени од Одборот на директори на Агри Ленд АД Скопје на седницата одржана на 24.6.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5906/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3678.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АГРИ ЛЕНД АД СКОПЈЕ
ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Агри Ленд АД Скопје за 2013 година, бр.02-33/3 од 15.7.2014 година, усвоен од Одборот на директори на Агри Ленд АД Скопје на седницата одржана на 15.7.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5908/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3679.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА АЗ/Р1312 ДЕЛНИЦА ВЕЛЕС-КАДРИФАКОВО КАКО ЕКСПРЕСЕН ПАТ ЧЕТВРТА СЕКЦИЈА ОД С. ЛОЗОВО ДО С. САРАМЗАЛИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за реконструкција и рехабилитација на државните патишта АЗ/Р1312 делница Велес-Кадрифаково како експресен пат четврта секција од с.Лозово до с.Сарамзалино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 16868м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2511 дел	Лозово	Село	нива	2
2525 дел	Лозово	Село	нива	3
2501 дел	Лозово	Село	нива	3
2493 дел	Лозово	Село	нива	3
2492 дел	Лозово	Село	нива	4
2491 дел	Лозово	Село	нива	4
2490 дел	Лозово	Село	нива	4
2489 дел	Лозово	Село	нива	4
2488 дел	Лозово	Село	нива	4
2487 дел	Лозово	Село	нива	4
2485 дел	Лозово	Село	нива	4
2484 дел	Лозово	Село	пиз-други природно неплодни земјишта	0
961 дел	Лозово	Село	нива	4
1181 дел	Лозово вон град	Телер Алти	нива	3
1162 дел	Лозово вон град	Село	пасиште	4
960 дел	Лозово вон град	Телер Алтак	нива	5
1664 дел	Лозово вон град	Дол	нива	4
1665 дел	Лозово вон град	Дол	нива	5
893 дел	Лозово вон град	Мералар	нива	5
10 дел	Сарамзалино	Пачкрк	нива	4
11 дел	Сарамзалино	Пачкрк	нива	6
37 дел	Сарамзалино	Чешмичка	ливада	4
39 дел	Сарамзалино	Чешмичка	нива	3
552 дел	Сарамзалино	Лепа Страна	нива	4
512 дел	Сарамзалино	Крушки	ливада	3
511 дел	Сарамзалино	Крушки	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				140512,80м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5938/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3680.

Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“, бр. 50/01, 49/03, 109/05, 88/08, 35/11 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата за изменување и дополнување на Тарифата на Централниот регистар број, 0201-03/15 од 26.6.2014 година, донесена од Управниот одбор на Централниот регистар.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6007/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3681.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал бр.23-624/1 од 9.3.1998 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/98).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6024/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3682.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал бр.23-302/1 од 30.3.1998 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/98).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6024/2
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3683.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал бр.23-1888/1 од 6.7.1998 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/98).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6024/3
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3684.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/2013, 13/2014, 44/2014 и 101/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија, и тоа:

- с. Русјаци, општина Македонски Брод, со вкупно 19 (деветнаесет) семејни домаќинства,

- с. Слатина, општина Македонски Брод, со вкупно 15 (петнаесет) семејни домаќинства,
 - с. Драгов Дол, општина Македонски Брод, со вкупно 13 (тринаесет) семејни домаќинства,
 - с. Косово, општина Македонски Брод, (поранешна општина Самоков), со вкупно 21 (дваесет и едно) семејно домаќинство,
 - с. Зркле, општина Македонски Брод, (поранешно с. Горно Зркле, општина Самоков), со вкупно 37 (триесет и седум) семејни домаќинства,
 - с. Волче, општина Македонски Брод, (поранешна општина Самоков), со вкупно 7 (седум) семејни домаќинства,
 - с. Требовље, општина Македонски Брод, (поранешна општина Самоков), со вкупно 7 (седум) семејни домаќинства,
 - с. Смиланци, општина Радовиш, (поранешна општина Подареш), со вкупно 19 (деветнаесет) семејни домаќинства,
 - с. Кетеново, општина Кратово, со вкупно 69 (шеесет и девет) семејни домаќинства,
 - с. Пуста Река, општина Крушево, со вкупно 55 (педесет и пет) семејни домаќинства,
 - с. Мероно, општина Желино, со вкупно 152 (сто педесет и два) семејни домаќинства,
 - с. Горна Лешница, општина Желино, со вкупно 39 (триесет и девет) семејни домаќинства,
 - с. Старавина, општина Новаци, (поранешна општина Старавина), со вкупно 11 (единаесет) семејни домаќинства,
 - с. Рапеш, општина Новаци, (поранешна општина Старавина), со вкупно 21 (дваесет и едно) семејно домаќинство.
2. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса дел од обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија, и тоа:
- с. Јаргулица, општина Радовиш, (поранешна општина Подареш),
 - с. Ларце, општина Желино,
 - с. Добарце, општина Желино, (поранешно с. Долно Добарце),
 - с. Чифлик, општина Желино,
 - с. Ново Село, општина Желино,
 - с. Градешница, општина Новаци, (поранешна општина Старавина).
3. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точки 1 и 2 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точки 1 и 2 на оваа одлука.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6024/4
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3685.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/2013, 13/2014, 44/2014 и 101/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИ- ФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија, и тоа:

- с. Уланци, општина Градско, со вкупно 26 (дваесет и шест) семејни домаќинства,
- с. Копачин Дол, општина Желино, со вкупно 193 (сто деведесет и три) семејни домаќинства,
- с. Мраморец, општина Дебарца, (поранешна општина Белчишта), со вкупно 6 (шест) семејни домаќинства,
- с. Будинарци, општина Берово, со вкупно 238 (двеста триесет и осум) семејни домаќинства,
- с. Станци, општина Крива Паланка, со вкупно 79 (седумдесет и девет) семејни домаќинства,
- с. Дурачка Река, општина Крива Паланка, со вкупно 113 (сто тринаесет) семејни домаќинства,
- с. Жидилово, општина Крива Паланка, со вкупно 105 (сто и пет) семејни домаќинства,
- с. Врбјани, општина Маврово и Ростуша, (поранешна општина Ростуша), со вкупно 120 (сто и дваесет) семејни домаќинства,
- с. Попчево, општина Струмица, со вкупно 97 (деведесет и седум) семејни домаќинства,
- с. Белотино, општина Струмица, со вкупно 11 (единаесет) семејни домаќинства,
- с. Раборци, општина Струмица, со вкупно 31 (триесет и едно) семејно домаќинство,
- с. Рич, општина Струмица, со вкупно 103 (сто и три) семејни домаќинства,
- с. Модриште, општина Македонски Брод, со вкупно 16 (шеснаесет) семејни домаќинства,
- с. Латово, општина Македонски Брод, со вкупно 31 (триесет и едно) семејно домаќинство,
- с. Тополница, општина Македонски Брод, со вкупно 25 (дваесет и пет) семејни домаќинства,
- с. Горни Манастирец, општина Македонски Брод, со вкупно 10 (десет) семејни домаќинства,
- с. Дворци, општина Пласница, со вкупно 12 (дванаесет) семејни домаќинства,
- населба Превалец, општина Велес, со вкупно 640 (шестотини и четириесет) семејни домаќинства,
- с. Раштани, општина Велес, со вкупно 83 (осумдесет и три) семејни домаќинства,
- с. Брждани, општина Другово, (поранешна општина Кичево), со вкупно 53 (педесет и три) семејни домаќинства,
- с. Подареш, општина Радовиш, (поранешна општина Подареш), со вкупно 448 (четиристотини четириесет и осум) семејни домаќинства,
- с. Ораовица, општина Радовиш, (поранешна општина Подареш), со вкупно 517 (петстотини и седумнаесет) семејни домаќинства,
- с. Белица, општина Македонски Брод, (поранешна општина Самоков), со вкупно 40 (четириесет) семејни домаќинства.

2. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса дел од обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија, и тоа:

- с. Корито, општина Гостивар, (50% од с. Корито) и
- с. Свиларе, општина Сарај, (30% од с. Свиларе).

3. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точки 1 и 2 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точки 1 и 2 на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6024/5
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3686.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија”, бр.184/2013, 13/2014, 44/2014 и 101/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИFUЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервис на Македонската радио-телевизија, и тоа:

- с. Горно Крушје, општина Македонски Брод, со вкупно 32 (триесет и две) семејни домаќинства,
- с. Ижиште, општина Македонски Брод, со вкупно 22 (дваесет и две) семејни домаќинства,
- с. Опеница, општина Охрид, (поранешна општина Косел), со вкупно 47 (четириесет и седум) семејни домаќинства,
- с. Речица, општина Охрид, (поранешна општина Косел), со вкупно 2 (две) семејни домаќинства,
- с. Брежани, општина Дебарца, (поранешна општина Белчишта), со вкупно 26 (дваесет и шест) семејни домаќинства,
- с. Будимирци, општина Новаци, (поранешна општина Старавина), со вкупно 23 (дваесет и три) семејни домаќинства,
- с. Маково, општина Новаци, (поранешна општина Старавина), со вкупно 41 (четириесет и едно) семејни домаќинства,
- с. Зовиќ 1 и с.Зовиќ 2 (с.Зовиќ), општина Новаци, (поранешна општина Старавина), со вкупно 24 (дваесет и четири) семејни домаќинства,
- с. Груништа, општина Новаци, (поранешна општина Старавина), со вкупно 3 (три) семејни домаќинства,
- с. Брник, општина Новаци, (поранешна општина Старавина), со вкупно 4 (четири) семејни домаќинства,
- с. Ивени, општина Новаци, (поранешна општина Старавина), со вкупно 7 (седум) семејни домаќинства,
- с. Кишава, општина Битола, (поранешна општина Бистрица), со вкупно 73 (седумдесет и три) семејни домаќинства,
- с. Витолиште, општина Прилеп, (поранешна општина Витолиште), со вкупно 119 (сто и деветнаесет) семејни домаќинства,
- с. Палчиште, општина Прилеп, (поранешна општина Витолиште), со вкупно 24 (дваесет и четири) семејни домаќинства,
- с. Бешиште, општина Прилеп, (поранешна општина Старавина), со вкупно 44 (четириесет и четири) семејни домаќинства,
- с. Манастир, општина Прилеп, (поранешна општина Старавина), со вкупно 6 (шест) семејни домаќинства,
- с. Дуње, општина Прилеп, (поранешна општина Витолиште), со вкупно 68 (шеесет и осум) семејни домаќинства,
- с. Кален, општина Прилеп, (поранешна општина Витолиште), со вкупно 17 (седумнаесет) семејни домаќинства,
- с. Крушевица, општина Прилеп, (поранешна општина Витолиште), со вкупно 46 (четириесет и шест) семејни домаќинства,
- с. Чаниште, општина Прилеп, (поранешна општина Витолиште), со вкупно 45 (четириесет и пет) семејни домаќинства,

- с. Кокре, општина Прилеп, (поранешна општина Витолиште), со вкупно 8 (осум) семејни домаќинства,
- с. Врбско, општина Прилеп, (поранешна општина Витолиште), со вкупно 1 (едно) семејно домаќинство,
- с. Живово, општина Прилеп, (поранешна општина Витолиште), со вкупно 3 (три) семејни домаќинства,
- с. Горно Ботушје, општина Македонски Брод, (поранешна општина Самоков), со вкупно 16 (шеснаесет) семејни домаќинства,
- с. Трново, општина Крива Паланка, со вкупно 75 (седумдесет и пет) семејни домаќинства,
- с. Црн Врв, општина Студеничани, со вкупно 117 (сто и седумнаесет) семејни домаќинства.

2. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса дел од обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервис на Македонската радио-телевизија и тоа:

- с. Пчиња, општина Куманово,
- с. Октиси, општина Струга,
- с. Равен, општина Гостивар, (поранешна општина Вруток),

- с. Габрово, општина Делчево,

3. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точки 1 и 2 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точки 1 и 2 на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6024/6
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3687.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007, 18/2011, 148/2011, 23/2013, 137/2013, 164/2013, 38/2014 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „МАШКОТО ПОВЕЌЕГЛАСНО ПЕЕЊЕ ОД ДОЛНИ ПОЛОГ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Духовното културно добро „Машкото повеќегласно пеење од Долни Полог, Република Македонија“ се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.

Духовното културно добро „Машкото повеќегласно пеење од Долни Полог, Република Македонија“ припаѓа на бурдонскиот тип на двогласје, кое воедно претставува најстара форма на македонско повеќегласно пеење. Машкото повеќегласно пеење од десетте Долнополошки села: Подбрѓе, Жилче, Ратае, Копанце, Ротинце, Јегуновце, Сиричино, Шемшево, Прелџубиште и Јанчиште, претставува посебен вид музичко-фолклорно наследство кое постои во еден функционален систем на различни типови музички слоеви.

За духовното културно добро од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6070/1
2 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3688.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04; 115/07; 18/11; 148/11; 23/13; 137/13; 164/13; 38/14 и 44/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.08.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „МАШКИ ПОВОРКИ (РУСАЛИИ) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКА ТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Духовното културно добро „Машки поворки (Русалии) во Република Македонија“ се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.

Духовното културно добро „Машки поворки (Русалии) во Република Македонија“ во својот најархаичен слој го содржат култот на мртвите и на иницијациските ритуали и како такви претставуваат една од најстарите и најважните појави во македонскиот народен живот. Во пишаните документи за прв пат се спомнуваат од страна на византискиот писател Димитриј Хоматијан во 1230 година. Русалиите се групи од 20 до 30 мажи обединети во неразделни парови и облечени во вообичаена празнична носија која се разликува по специјалната симболика на елементите што ја надополнуваат од кои најкарактеристичен е крстот. Русалиската група е составена од: балтација, танчерот, кесецијата, пашкарот, конарчите, касиерот и играчите, а музичкиот дел се состои од две зурли и два тапана.

Репертоарот на русалиските игри го сочинуваат: Али коч ава, Тодор Капидан, К'рмази фустан, Арап оро, Калајциаваси, Делиорман, Арнаугаваси, Ширтам аваси, Би Чакаваси, Мајдиаваси, Саријол аваси, Чучук м'ла, Караговадинамитаваси и Петруно моме. Формата на овие игри е отворен круг.

За духовното културно добро од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6070/2
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3689.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007, 18/2011, 148/2011, 23/2013, 137/2013, 164/2013, 38/2014 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ПОЧЕТОЦИТЕ НА МАКЕДОНСКОТО ПРОФАНО СЛИКАРСТВО“ ВО НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Збирката на движно културно наследство „Почетоците на македонското профано сликарство“ во Националната установа Национална галерија на Македонија - Скопје, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.

Збирката од став 1 на овој член содржи вкупно 33 поединечни дела со исклучителни уметнички и историски вредности настанати во периодот од 1885-1952/3 година од сликарите: Димитар Андонов Папрадишки (25), Горѓи Зографски (5), Коста Шкодринау (2) и Горѓи Андонов (1). Од вкупно 33 дела, 31 дело е работено во маслена техника а 2 во пастел. Жанровски и тематски делата во збирката се разновидни: портрети, пејзажи, историски композиции, композиции со етнолошка содржина и религиозни композиции.

За збирката од став 1 на овој член се утврдува режим на заштита од прв степен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6071/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3690.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на недвижните ствари и тоа деловен простор на „втори кат со површина од 572 м2, кој се наоѓа на ул. „29 – ти Ноември“ – Тетово, на КП бр.2673, за КО Тетово – 1, со Имотен лист бр.33864, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на Државниот универзитет во Тетово на времено користење за период од десет години, без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се изврши помеѓу Министерството за образование и наука и Државниот универзитет во Тетово, во рок од 20 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6113/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3691.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар - деловен простор, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за финансии, на ул. „Шар Планина“ во Охрид, КП бр.13765, дел 0, број на зграда 1, намена 570, влез 13, кат ПР, број 13, со површина од 14м², запишана во Имотен лист бр.88249 за КО Охрид 3.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 35.292,00 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на објектот на износ од 494.091,00 денари или 8.034,00 евра.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува проценетата вредност по метар квадратен на недвижноста, намалена за 30% и истата изнесува 24.705,00 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижната ствар која е предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;
- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;
- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од објавата, се доставува до Министерството за финансии во рок од 10 дена од денот на објавување на објавата;
- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;
- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и двијжни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии;
- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;
- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5% од почетната цена на недвижната ствар, односно 17.294,00 денари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;
- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигната крајна

цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронското јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање – најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рок за уплата на средствата од најповолната понуда изнесува 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рок за враќање на уплатениот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6157/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3692.

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/07, 187/13 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ ВО 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2014 година во вкупен износ од 12.027.295,00 денари, обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2014 година, во раздел 19101 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 1.738.695,00 денари и во раздел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 10.288.600,00 денари, наведени во Листата на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби за 2014 година која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, единиците на локалната самоуправа, потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6167/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Листа на проекти за подрачја со специфични развојни потреби во 2014 година

Р. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Просторна идентификација на границата на Паркот на природа Езерани и изработка на информативни табли за биодиверзитетот на Езерани	Ресен	1,400,000.00
2	Изработка на Техничка документација на ниво Основен проект за изградба на три патни правци за поврзување на селата од планскиот предел на општина Кратово со бранат Кнежево	Кратово	355,000.00
3	Изработка на грдежно техничка документација за изградба на колектор за фекални води и мала пречистителна станица за регионот на с.Лабуништа	Струга	600,000.00
4	Подготовка на проектна документација за локален пат Грчец-Крушопек-Лака	Сарај	532,000.00
5	Реконструкција на улица крак Арчиново кон Брњарци	Арачиново	1,400,000.00
6	Изработка на комплетна документација за регионален пат Р-2431 на планина Плачковица	Радовиш	1,400,000.00
7	Локален пат Старо Качанички - Крак 3	Чучер Сандево	1,280,000.00
8	Изработка на стратегија за локален економски развој на општина Маврово-Ростуша	Маврово-Ростуша	108,600.00
9	Изработка на урбанистичката планска документација за стопанска зона Кошутица	Ново Село	551,000.00
10	Изградба на армирано-бетонски пропуст со асфалтирање на делница на локален пат с. Гечерлиа -с.Петралинци	Босилово	1,400,000.00
11	Изградба на фекална канализација с.Матејче	Липково	1,400,000.00
12	Создавање на предуслови за рурален развој во с.Конопница и с.Тлминци преку изработка на проектна документација за патна инфраструктура	Крива Паланка	165,800.00
13	Проширување и реконструкција на водоснабдителен систем за с.Доброште	Теарце	1,434,895.00
	Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби		12,027,295.00

3693.

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/2007, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ВО 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2014 година во вкупен износ од 6.013.648,00 обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2014 година, раздел 19101 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 869.348,00 и во раздел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 5.144.300,00 денари, наведени во Листата на проекти за развој на селата во 2014 година која е дадена во Прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределени, единиците на локалната самоуправа потребно е истите да ги вратат во Буџетот на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6168/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

Листа на проекти за развој на селата во 2014 година

Скопски плански регион			
Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Водоснабдување, зафат, доводен цевковод и филтер на водоводот во с. Луботен	Бутел	376,000.00
2	Изградба на локален пат - крак од с. Кучково до резервоари за вода за (Крстот во с. Кучково) со должина од L=0.75km	Горче Петров	375,706.00
	Вкупно		751,706.00
Југоисточен плански регион			
Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Набавка на контејнери за Стојаково и Селемли	Богданци	151,875.00
2	Изготвување на техничка документација за регулација на "Сушевски порој" во с. Сушево	Василево	599,831.00
	Вкупно		751,706.00
Источен плански регион			
Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Партерно уредување мал плоштад со чешма во с.Лесковица	Штип	118,356.00
2	Изработка на инвестиционо техничка документација за фекална канализација во с. Козјак	Карбинци	192,250.00
3	Изработка на тех. документација на ниво на Основен проект за паркови во с.Видовиште и с.Мордовис	Зрновци	120,000.00
4	Техничка документација за фекална канализација со пречистителна станица во с. Бања	Чешиново - Облешево	321,100.00
	Вкупно		751,706.00
Пелагониски плански регион			
Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изградба на краци на улици во населено место Вашарејца - Крак 1	Могила	635,155.00
2	Изработка на техничка документација за канализација и пречистителна станица за с. Славеј	Кривогаштани	116,551.00
	Вкупно		751,706.00

Полошки плански регион			
Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Геодетски мерења за изработка на техничка документација за локалниот пат с. Челопек- с. Милетино	Брвеница	341,440.00
2	Изработка на ажурирана геодетска подлога за село Ратае	Јегуновце	266,174.00
3	Изградба на тротоари покрај регионалниот пат од с. Глоѓи до с. Пршовце	Теарце	144,092.00
	Вкупно		751,706.00
Југозападен плански регион			
Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изведба на локален пат во населено место Зајас -Челиковци	Кичево	751,706.00
	Вкупно		751,706.00
Вардарски плански регион			
Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Изградба на локален пат од село Манастирец до село Трстеник	Росоман	751,706.00
	Вкупно		751,706.00
Североисточен плански регион и			
Ред. Бр.	Име на проектот	Општина-корисник на средствата	Одобрени средства во денари
1	Создавање на предуслови за развој на туризмот и мобилност во село Градец преку изработка на проектна документација за патна инфраструктура	Крива Паланка	91,750.00
2	Изработка на проект за инфраструктура за линиски објект - Систем за водоснабдување на населено место Псача (L=13,90km)	Ранковце	220,000.00
3	Изградба на фекална канализација за с. Отља	Липково	439,956.00
			751,706.00
Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на селата			6,013,648.00

3694.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола бр.09-2371/3 од 23.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3695.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола бр. 09-2659/6 од 23.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/2
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3696.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВО-БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделство-Битола бр.09-3229/2 од 23.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/3
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3697.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи бр.09-299/3 од 23.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/4
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3698.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за одбрана бр. 09-734/3 од 23.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/5
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3699.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА – БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија – Биро за метрологија бр. 09 –2550/4 од 23.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/6
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3700.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој бр. 09–1392/5 од 23.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/7
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3701.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА–ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија – Државен пазарен инспекторат бр. 09–2364/3 од 23.7. 2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/8
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3702.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО - УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕРОЛОШКИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за хидрометеоролошки работи, бр. 09-2114/3 од 23.07.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/9
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3703.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ДРЖАВЕН
УНИВЕРЗИТЕТ ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Државен Универзитет Тетово, бр. 09-1291/3 од 23.07.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/10
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3704.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈАВНА УСТА-
НОВА СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД – ДЕМИР КАПИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Јавна установа специјален завод - Демир Капија, бр. 09-513/3 од 23.07.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/11
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3705.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ПО-
ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО –
БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола, бр. 09-1290/3 од 23.07.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/12
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3706.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ
ПРИХОДИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Министерството за финансии – Управа за јавни приходи бр. 09- 1292/3 од 23.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/13
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3707.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ
ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВ-
ДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Министерството за правда – Управа за извршување на санкции бр. 09-907/2 од 23.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/14
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3708.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАДУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземени предмети на Министерството за правда – Управа за извршување на санкции бр. 09- 1550/4 од 23.7.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6265/16
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3709.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 5 И 6 НА РЕКА ЖИРОВНИЦА**

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група на река Жировница со референтен број 5 и 6, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на Конзорциумот ДПТУ фериовинвест Доо експорт – импорт Скопје, со ЕМБС 5778093 и седиште на Бул. Свети Климент Охридски бр 30 Скопје и ДПЕЕ Хидроген груп Доо Скопје, со ЕМБС 6944736 и седиште на ул.Чедомир Миндеровиќ бр 20 Скопје, со понуда број. 02-6266/30 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од ДПТУ Фериовинвест Доо експорт импорт Скопје и ДПЕЕ Хидроген груп Доо Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Жировница слив на река Радика за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	5	Жировница	776	0,42
2	6	Жировница	463	0,32

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од ДПТУ Фериовинвест Доо експорт импорт Скопје, и ДПЕЕ Хидроген груп Доо Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност Доо Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за Доо, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 28.575.500.00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3710.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 7 НА РЕКА РИБНИЧКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група на река Рибничка, локација со референтен бр.7, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на конзорциумот составен од ДППУ ЦС Актуел Гоко дооел експорт-импорт, со ЕМБС 5112443 со седиште на ул “1632” бр.46 Скопје, ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје, со ЕМБС 6437591 со седиште на ул “1632”, бр.46 Скопје, со понуда број 02-6266/24 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ експорт-импорт Скопје и ДППУ ЦС Актуел Гоко дооел експорт-импорт ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Рибничка за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m³/s
1.	7	Рибничка	5000	3.150

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ експорт – импорт Скопје и ДППУ ЦС Актуел Гоко дооел експорт-импорт е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 52.122.000,00

денари, концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесијата дејност и реализација на Договорот за концесија ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/2
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3711.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРО-ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 14 НА РЕКА ПАДАЛИШКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри локација со референтен број 14 на река Падалишка, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на Конзорциум Н Енерџи ДООЕЛ Кавадарци со ЕМБС 6942024 со седиште на ул Цветан Димов бр1/7 Кавадарци и Фероинвест ДОО Скопје со ЕМБС 5778093 и седиште на Булевар Свети Климент Охридски бр 30 Скопје, со понуда бр. 02- 6266/29 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од Н Енерџи ДООЕЛ Кавадарци, ДПТУ Фероинвест ДОО експорт импорт Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Падалишка за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	14	Падалишка	466	0.35

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од од Н Енерги ДООЕЛ Кавадарци, ДПТУ Фероинвест ДОО экспорт импорт Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 9.397.000,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесијата дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/3
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3712.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 06/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 108 НА РЕКА БЕЛОВИШКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на река Беловишка со референтен број 108, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на конзорциумот составен од ВодоватТ6 –ДПТ АСП-ПАК ДООЕЛ со ЕМБС 5377404 Охрид ул”7-ми Ноември” бб, - ДПТУ Белима РКСС ДОО со ЕМБС 6813534 ул”7-ми Ноември” бр 187 Охрид, - ДПТУ ПЕ-Вреки со ЕМБС 6131530 ул”7-ми Ноември” ббЛихнида Охрид, ДУПТ Јас и брат ми 2010 ДООЕЛ, со ЕМБС 6584330 с.Лескоец Охрид, Отпад Дооел увоз извоз Охрид со ЕМБС 5119219 ул Живко Чинго бб,Охрид - ТД Далвина ДООЕЛ со ЕМБС 6249990 с.Хамзали Општина Босилово, со понуда број 02-6266/8 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот ВодоватТ6 составен од ДПТ АСП-ПАК ДООЕЛ, ДПТУ Белима РКСС, ДПТУ ПЕ-Вреки, ДУПТ Јас и брат ми 2010 ДООЕЛ, Отпад Дооел увоз извоз Охрид, ТД Далвина ДООЕЛ ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Беловишка слив на река Вардар за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	108	Беловишка	924	0.602

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од конзорциумот ВодоватТ6 составен од ДПТ АСП-ПАК ДООЕЛ, ДПТУ Белима РКСС, ДПТУ ПЕ-Вреки, ДУПТ Јас и брат ми 2010 ДООЕЛ, Отпад Дооел увоз извоз Охрид, ТД Далвина ДООЕЛ е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена

одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 11.765.550,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/10
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3713.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 06/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 117 НА РЕКА БАЊАНСКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група на река Бањанска со референтен број 117, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на конзорциумот составен од Турбоинженеринг ДООЕЛ со ЕМБС 4238036 и седиште на ул.Александар Македонски бр.8, Скопје и ДГИГ Геохидроинженеринг со ЕМБС 5452619 со седиште на Булевар Јане Сандански бр 114-2/20 Скопје, со понуда број 02-6266/33 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на јавниот повик, конзорциумот составен од Турбоинженеринг ДООЕЛ и ДГИГ Геохидроинженеринг Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Бањанска слив на река Лепенец за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	117	Бањанска	245	0,24

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од Турбоинженеринг ДООЕЛ и ДГИГ Геохидроинженеринг Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 5.452.500,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр.

19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/11
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3714.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 06/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИИ СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 143, 144 И 145 НА РЕКА МАРКОВА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група на река Маркова со референтен број 143, 144 и 145, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на Конзорциумот составен од Конзорциум Индиго Хидро Енерги Доо со даночен број 01739240438, со седиште Мерано виа Маинардо 28, Болцано Италија, Калкара доо со даночен бр 04335210755 со седиште на новоли Пиаца Маргарита 20 Лече, Италија со понуда број 02-6266/23 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од Индиго Хидро Енерги Италија и Калкара Италија ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Маркова слив на река Вардар за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	143	Маркова	357	0.57
2.	144	Маркова	503	0.68
3.	145	Маркова	882	0.75

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од Индиго Хидро Енерги Италија и Калкара Италија е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 14.933.900,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/12
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3715.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 06/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 184 НА РЕКА КОНСКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на река Конска со референтен број 184, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на Конзорциумот составен од ДППУ ЦС Актуел Гоко доел експорт-импорт, со ЕМБС 5112443 со седиште на ул “1632” бр.46 Скопје, ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје, со ЕМБС 6437591 со седиште на ул “1632” бр.46 Скопје, со понуда број 02-6266/24 од 2.6.2014 година

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, конзорциумот составен од ДППУ ЦС Актуел Гоко доел експорт-импорт и ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Конска слив на река Вардар за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Кв	Инсталиран проток м ³ /с
1.	184	Конска	925	0.950

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач конзорциумот составен од ДППУ ЦС Актуел Гоко доел експорт-импорт и ДПТТС ЈЕС Глобал ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Скопје е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 18.718.000,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/13
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3716.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 06/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 301 НА РЕКА СМИЉАНСКА

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри во група на река Смиљанска со референтен број 301, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување

на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година на понудувачот Кутаноглу Иншаат Ве Тицарет Аноним Сиркети од Анкара со адреса Азизије мах. Џиннах џад. Кулоглу сокак бр 31/6 Чанакала Анкара трговска регистрација 41815, со понуда број 02-6266/38 од 2.6.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот Кутаноглу Иншаат Ве Тицарет Аноним Сиркети ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Смиљанска речен слив Плаваја за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	301	Смиљанска	1.971	1.10

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач Кутаноглу Иншаат Ве Тицарет Аноним Сиркети е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 21.007.700,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/14
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3717.

Врз основа на член 35 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ЛОКАЦИЈА СО РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ 380 НА РЕКА ЗЛИ ДОЛ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на река Зли Дол на локација со референтен број 380, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.01.2014 година на понудувачот Кутаноглу Иншаат Ве Тицарет Аноним Сиркети од Анкара со адреса Азизије мах. Џиннах џад. Кулоглу сокак бр 31/6 Чанакала Анкара трговска регистрација 41815, со понуда број 02-6266/38 од 02.06.2014 година.

2. Од сите понудувачи на Јавниот повик, понудувачот Кутаноглу Иншаат Ве Тицарет Аноним Сиркети ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

3. Предмет на концесијата од точка 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот река Зли Дол слив на река Колевска за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри во група, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	380	Зли Дол	1.998	1.25

4. Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

5. Најповолниот понудувач Кутаноглу Иншаат Ве Тицарет Аноним Сиркети е должен да регистрира друштво во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. Регистрираното друштво треба да

биде во форма на Друштво со ограничена одговорност ДОО Друштво со ограничена одговорност од единечно лице ДООЕЛ, или Акционерско друштво АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото друштво треба да изнесува од најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

6. Друштвото регистрирано во согласност со точка 5 од оваа одлука, е должно во согласност со одредбите од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2008; 6/2009; 161/2009; 83/2010; 51/2011; 44/2012 23/2013 и 163/2013), а пред потпишување на Договорот за концесија, да обезбеди дозвола за користење на водата.

7. Надоместокот за доделената концесија се состои од еднократен и годишен надоместок. Еднократниот надоместок определен висина од вкупно 17.980.600,00 денари концесионерот е должен да го плати во рок не подолг од 15 дена од потпишувањето на Договорот за концесија.

Годишниот надоместок за концесија за вода утврден согласно Одлуката за утврдување на начинот на определување на висината на еднократниот и годишниот надоместок за концесија за користење на водата, (Службен Весник на Република Македонија бр. 19/14) изнесува 2 % од остварената просечна цена на произведената електрична енергија за секој произведен киловат час на прагот од електраната во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

8. Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новото друштво, од друга страна ќе се склучи најкасно во рок од 270 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

9. Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за животна средина и просторно планирање.

10. Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од точките 5, 7 и 8 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од точка 1 на оваа одлука.

11. Против оваа одлука може да се поднесе до жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука.

12. Надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија, ќе врши Министерството за животна средина и просторно планирање.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/19
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3718.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ЛОКАЦИИТЕ СО РЕФЕРЕНТНИ БРОЕВИ: 114 НА РЕКА БАЊАНСКА, 119 НА РЕКА КУЧЕВИШКА, 120 НА РЕКА ПОБИШКА, 164 И 167 НА КАДИНА РЕКА, 53 НА РЕКА КОЗИЦА, 54 НА РЕКА ЈУДОВСКА, 365 НА РЕКА КРАТОВСКА, 137 ОТЉАНСКА, 170 КИСЕЛИЧКА, 302 И 303 НА РЕКА СЕРАВА, 305 НА РЕКА РАДОВИЧКА, 394 НА РЕКА МРАМОРЕЧКА, 361 НА МАЛА РЕКА, 328 НА РЕКА ТРЕБОМИРСКА, 354 И 355 НА РЕКА ЦРВУЛЕВСКА, 357 НА РЕКА КОЗЈАЧКА, 358 НА РЕКА КОЦА ДЕРЕ, 356 НА РЕКА ЦРВУЛЕВСКА, 347 НА СЕЛСКА РЕКА, 323 НА РЕКА ЗАМЕНИЧКА, 253 НА РЕКА ОШТРИЛСКА, 254 НА РЕКА ЖАБА, 255 НА РЕКА БРЕЗОВСКА, 245 НА РЕКА КАМЕНА, 213 НА БЕЛА РЕКА, 214 НА РЕКА САТОКА, 216 НА РЕКА БУТУРИЦА, 227, 228 И 229 ГРАДЕШКА, 233 И 234 НА БЕЛА РЕКА

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локациите со следните референтни броеви: 114 на река Бањанска, 119 на река Кучевишка, 120 на река Побишка, 164 и 167 на Кадина река, 53 на река Козица, 54 на река Јудовска, 365 на река Кратовска, 137 Отљанска, 170 Киселичка, 302 и 303 на река Серава, 305 на река Радовичка, 394 на река Мраморечка, 361 на Мала река, 328 на река Требомирска, 354 и 355 на река Црвулевска, 357 на река Козјачка, 358 на река Коца Дере, 356 на река Црвулевска, 347 на Селска река, 323 на река Заменичка, 253 на река Оштриска, 254 на река Жаба, 255 на река Брезовска, 245 на река Камена, 213 на Бела река, 214 на река Сатока, 216 на река Бутурица, 227, 228 и 229 Градешка, 233 и 234 на Бела река, спроведена во согласност со Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за производство на електрична енергија од 80 мали хидроелектрични центри бр. 41-10238/1-13 од 27.1.2014 година.

2. Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри на локациите од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека по објавениот јавен повик до истекот на рокот за доставување на понуди, не е пристигната ниту една понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6474/20
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

3719.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОП-
ШТИНА КРАТОВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД 3ЛЦД, 7000 лумен Проектор, сериски број: 34801008;
2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум ленс; сериски број 211208
3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД Плеер БДП3380, сериски број: KG1A1241856043.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење, без надомест, за период од 2 години на општина Кратово, а за потребите на Јавната општинска установа - Дом на културата Лазар Софијанов Ц.О. Кратово.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на општина Кратово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6494/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3720.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОП-
ШТИНА РЕСЕН**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД 3ЛЦД, 7000 лумен Проектор, сериски број: 34801010;
2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум ленс; сериски број 211218;
3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД Плеер БДП3380, сериски број: KG1A1241855618.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење, без надомест, за период од 2 години на општина Ресен, а за потребите на Општинска установа - Дом на културата Драги Тозија - Ресен.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на општина Ресен со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6494/2
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3721.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ОПШТИНА РАДОВИШ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД 3ЛЦД, 7000 лумен Проектор, сериски број: 34801009;
2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум ленс; сериски број 211216;
3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД Плеер БДП3380, сериски број: KG1A1241856019.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење, без надомест, за период од 2 години на општина Радовиш, а за потребите на Општинска установа - Центар за култура Ацо Караманов – Радовиш.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на општина Радовиш со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6494/3
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3722.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Дигитален кино-проектор: модел Кристие 103-034108-01 ЛХД700 Фул ХД 3ЛЦД, 7000 лумен Проектор, сервиски број: 34801014;

2. Објектив: Кристи 103-143109-01 2.3-4.2:1 Зум ленс; сервиски број 211219;

3. Блу Реј плеер модел: Филипс Блу-рау ДВД Плеер БДП3380, сервиски број: KG1A1241856069.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на времено користење, без надомест, за период од 2 години на општина Пробиштип, а за потребите на Општинска установа Дом на културата Злетовски Рудар – Пробиштип.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со градоначалникот на општина Пробиштип со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6494/4
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3723.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „ЛЕТЕН
КАМПУС 2014“, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА**

1. За учество во вежбовната активност „Летен Кампус 2014“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Турција, во периодот од 11.8.2014 година до 20.8.2014 година, се испраќаат 4 припадника на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), од кои 1 офицер и 3 питомци на Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“.

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Република Турција, а патните трошоци ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6495/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3724.

Врз основа на член 20 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕГИОНАЛНО
ИНТЕГРИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО КОМУНАЛЕН ОТПАД
ВО ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН**

Член 1

Со ова решение се формира Комисија за спроведување на постапката за доделување на концесија за регионално интегрирано управување со комунален отпад во Полошкиот плански регион во следниот состав:

1. Претседател:
- Арбер Исаку, Министерство за животна средина и просторно планирање;
2. Заменик претседател:
- Тодор Горговски, Министерство за животна средина и просторно планирање;
3. Членови:
- Ана Каранфилова Мазневска - Министерство за животна средина и просторно планирање,
- Марија Митевска – Министерство за финансии,
- Улуси Шерифи – Министерство за локална самоуправа,

- Лиридона Беќири – Министерство за економија,
- Невзат Бејта – општина Гостивар,
- Хазби Идризи – општина Боговиње,
- Фатмир Изаири – општина Желино,
- Тони Коцески – општина Јегуновце,
- Теута Арифи – општина Тетово
4. Заменици членови:
- Арта Шабани - Министерство за животна средина и просторно планирање
- Наташа Лазаревска – Министерство за финансии
- Сервет Демири – Министерство за локална самоуправа
- Авни Калаба – Министерство за економија
- Пајтим Саити – општина Гостивар
- Бајрам Кадрија – општина Врапчиште
- Енвер Пајазити – општина Брвеница
- Кабир Асани – општина Маврово и Ростуша
- Фатмир Сахити – општина Тетово.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6463/1
1 август 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3725.

Врз основа на член 57 став 1 од Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/2011, 47/2011, 53/2011, 123/2012, 164/2013 и 27/2014) и член 9 став 2 од Законот за таксата за привремен престој („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/1996, 26/2002, 51/2003, 88/2008 и 17/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.8.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ЗА 2014 ГОДИНА

И

Во Програмата за развој на туризмот за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/14), во делот II точките 1, 2, 3, 4 и 5 се бришат.

Точките 6 и 7 стануваат точки 1 и 2.

Точките 8 и 9 се бришат.

По точката 2 се додава нова точка 3 која гласи:

„Обележување на Старата Скопска Чаршија како културно наследство од особено значење“ и за оваа активност предвидени се средства во износ од 1.900.000,00 денари.“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5963/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3726.

Врз основа на член 35 став 4 од Законот за буџетите („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 64/05, бр. 4/08, бр. 103/08, бр. 156/09, бр. 95/10, бр. 180/11, бр. 171/12), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ДОНАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на регистарот на донации.

Член 2

Регистарот на донации се води во електронска форма.

Член 3

Регистарот на донации ги содржи следните податоци:

1. Општи информации за проектот
 - назив на проектот
 - статус на проектот
 - опис на проектот
 - цели на проектот
 - назив на донаторот на проектот
 - датум на потпишување
 - датум на ефективност
 - датум на затворање
 - сектор
 - начин на повлекување на донацијата
 - единствен трезорски систем

- тип на помош
- вкупен износ
- имплементатор
- контакт лице

2. Информација за корисници на донацијата

- корисник
- контакт лице

3. Прилози

4. Планирани повлекувања на средства од донаторот

5. Реализирани повлекувања на средства од донаторот

6. Тековни активности: активности кои се реализирани и активности кои се реализираат во месецот за кој се пополнува електронскиот образец

7. Планирани активности: активности кои се планираат за реализација во месецот кој е по месецот за кој се пополнува електронскиот образец и

8. Други податоци поврзани со реализацијата на проектот.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14-10460/4
11 јули 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3727.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10 и 23/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗООТЕХНИЧКИТЕ ДОКУМЕНТИ, КАКО И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЗООТЕХНИЧКИТЕ ДОКУМЕНТИ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на зоотехничките документи, како и начинот на пополнување на обрасците за издавање на зоотехничките документи * („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/11) по членот 14 се додава нова глава V и нов член 14-а кои гласат:

“V СОДРЖИНА НА ЗООТЕХНИЧКИТЕ ДОКУМЕНТИ ОД ВИДОТ ПЧЕЛИ

Член 14-а

Содржина на зоотехничкиот документ кој ги придружува пчелните матици и пчелните нуклеуси

(1) Зоотехничкиот документ кои ги придружува пчелните матици и пчелните нуклеуси ги содржи следните податоци:

- лого на одобреното одгледувалиште на пчелни матици;
- број на зоотехничкиот документ;
- име и адреса на одобреното одгледувалиште на пчелни матици;

* Овој Правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство

- датум и број на решение за упис во регистерот на одгледувалишта на пчелни матици
- единствен идентификациски број на матицата;
- подвид-линија на матицата;
- датум на раѓање на матицата;
- педигре на матицата;
- перфоманси на матицата;
- датум и место на издавање на зоотехничкиот документ за матица и место за печат и
- име, презиме и потпис на овластено лице

(2) Формата и содржината на зоотехничкиот документ кој ги придружува пчелните матици и пчелни нуклеуси се дадени во Прилог 13 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија.

Бр. 4374/6
15 јули 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог 13

Лого на одобреното одгледувалиште на
пчелни матици

БРОЈ НА ЗООТЕХНИЧКИОТ ДОКУМЕНТ:

ОДОБРЕНОТО ОДГЛЕДУВАЛИШТЕ НА ПЧЕЛНИ МАТИЦИ

Име:

Адреса:

датум на упис во регистерот на одгледувалишта на пчелни матици


број на решение за упис во регистерот на одгледувалишта на пчелни матици

ЕДИНСТВЕН ИДЕНТИФИКАЦИСКИ БРОЈ НА МАТИЦАТА:

Подвид-линија на матицата:

Датум на раѓање:

ПЕДИГРЕ НА МАТИЦАТА



Датум _____

Место _____

Име, презиме и потпис на овластено лице

M.П.

Година:

Принос: kg мед

Перформанси -
пчеларник: %

Ранк:

Број на тест
пчелни семејства:

Просечен принос на пчеларник: kg мед

Перформанси -
Рег. одгледувалиште : %

Одгледувачка вредност:

[illegible]

¹ОВ - Одгледувачка вредност

²ТБ - Толерантност на болести

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3728.

Судскиот совет на Република Македонија по правосилно спроведената постапка согласно член 93 став 1 алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија в.в. со член 41 став 2 од Законот за судовите, го објавува следното

РЕШЕНИЕ

Се разрешува од вршење на судиската функција Ангел Диманов, судија на Основниот суд Радовиш поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција од член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите.

Бр. 07-1435/1
1 август 2014 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3729.

Врз основа на член 57 и член 77 став 2 и став 6 од Законот за преземање на акционерски друштва ("Службен весник на РМ" број 69/2013 и 188/2013), а во врска со член 184, точка а) и г) од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 21.7.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека на лицето Блаже Филиповски, 306 обични акции издадени од Технокомерц АД Скопје што претставуваат 1,39 % од вкупниот број на обични акции со право на глас издадени од овој издавач, во негова сопственост, не му носат право на глас и право на дивиденда, поради нивно стекнување од страна на ова лице заедно со поврзаните лица со него, спротивно на одредбите од член 1 и член 4 од Законот за преземање на акционерските друштва ("Службен весник на Република Македонија" број 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10 и 35/11).

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова Решение, да изврши упис на ограничувањата од точка 1 на ова решение на сметката за хартии од вредност на лицето Блаже Филиповски.

3. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво Технокомерц АД Скопје да врши исплата на дивиденда на акциите од точка 1 на ова Решение.

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА лицето од точка 1 на ова решение да ги продаде акциите на кои им се ограничува правото на глас и дивиденда од точка 1 на ова решение во рок не подолг од 6 месеци од денот на правосилноста на истото, а доколку не ги продаде во утврдениот рок, продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисијата.

5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова решение ќе важат додека истите се во сопственост на лицето Блаже Филиповски.

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување, освен во делот на продажбата на акциите од точка 4 на ова решение.

7. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во "Службен весник на РМ".

Бр. УП1 08-82
21 јули 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

3730.

Врз основа на член 5, член 9 и член 57 од Законот за преземање на акционерски друштва ("Службен весник на РМ" број 69/2013 и 188/2013), а во врска со член 184, точка а) и г) од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 21.7.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека на правното лице РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје, 2.859 обични акции издадени од Агрокуманово АД Куманово што претставуваат 10,0126 % од вкупниот број на обични акции со право на глас издадени од овој издавач, во негова сопственост, не му носат право на глас и право на дивиденда, поради нивно стекнување од страна на ова лице заедно со лицата кои дејствувале заеднички со него, спротивно на одредбите од член 9 од Законот за преземање на акционерските друштва.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова Решение, да изврши упис на ограничувањата од точка 1 на ова решение на сметката за хартии од вредност на правното лице РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје.

3. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво Агрокуманово АД Куманово да врши исплата на дивиденда на акциите од точка 1 на ова Решение.

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА правното лице од точка 1 на ова решение да ги продаде акциите на кои им се ограничува правото на глас и дивиденда од точка 1 на ова решение во рок не подолг од 6 месеци од денот на правосилноста на истото, а доколку не ги продаде во утврдениот рок, продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисијата.

5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова решение ќе важат додека истите се во сопственост на правното лице РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје.

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување, освен во делот на продажбата на акциите од точка 4 на ова решение.

7. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во "Службен весник на РМ".

Бр. УП1 08-80
21 јули 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

3731.

Врз основа на член 5, член 9 и член 57 од Законот за преземање на акционерски друштва ("Службен весник на РМ" број 69/2013 и 188/2013), а во врска со член 184, точка а) и г) од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 21.7.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека на лицето Бобан Максимовски, 1223 обични акции издадени од Агрокуманово АД Куманово што претставуваат 4,2831 % од вкупниот број на обични акции со право на глас издадени од овој издавач, во негова сопственост, не му носат право на глас и право на дивиденда, поради нивно стекнување од страна на ова лице заедно со лицата кои дејствувале заеднички со него, спротивно на одредбите од член 9 од Законот за преземање на акционерските друштва.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова Решение, да изврши упис на ограничувањата од точка 1 на ова решение на сметката за хартии од вредност на лицето Бобан Максимовски.

3. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво Агрокуманово АД Куманово да врши исплата на дивиденда на акциите од точка 1 на ова Решение.

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА лицето од точка 1 на ова решение да ги продаде акциите на кои им се ограничува правото на глас и дивиденда од точка 1 на ова решение во рок не подолг од 6 месеци од денот на правосилноста на истото, а доколку не ги продаде во утврдениот рок, продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисијата.

5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова решение ќе важат додека истите се во сопственост на лицето Бобан Максимовски.

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување, освен во делот на продажбата на акциите од точка 4 на ова решение.

7. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во "Службен весник на РМ".

Бр. УП1 08-81
21 јули 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3732.

Врз основа на член 5, член 9 и член 57 од Законот за преземање на акционерски друштва ("Службен весник на РМ" број 69/2013 и 188/2013), а во врска со член 184, точка а) и г) од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 21.7.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА дека на правното лице МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово, 3.164 обични акции издадени од Агрокуманово АД Куманово што претставуваат 11,0808 % од вкупниот број на обични акции со право на глас издадени од овој издавач, во негова сопственост, не му носат право на глас и право на дивиденда, поради нивно стекнување од страна на ова лице заедно со лицата кои дејствувале заеднички со него, спротивно на одредбите од член 9 од Законот за преземање на акционерските друштва.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова Решение, да изврши упис на ограничувањата од точка 1 на ова решение на сметката за хартии од вредност на правното лице МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово.

3. СЕ ЗАБРАНУВА на акционерското друштво Агрокуманово АД Куманово да врши исплата на дивиденда на акциите од точка 1 на ова Решение.

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА правното лице од точка 1 на ова решение да ги продаде акциите на кои им се ограничува правото на глас и дивиденда од точка 1 на ова решение во рок не подолг од 6 месеци од денот на правосилноста на истото, а доколку не ги продаде во утврдениот рок, продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисијата.

5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова решение ќе важат додека истите се во сопственост на правното лице МЕТАЛ-НЕТ ДОО увоз-извоз Куманово.

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување, освен во делот на продажбата на акциите од точка 4 на ова решение.

7. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во "Службен весник на РМ".

Бр. УП1 08-79
21 јули 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

3733.

Комисијата за хартии од вредност на РМ врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија", бр.95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014) постапувајќи по Барањето на НЛБ Тутунска банка АД Скопје-Служба за услуги со хартии од вредност број УП1 08-74 од 23.6.2014 година на седницата одржана на ден 21.7.2014 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Емилија Брљамова, дипломиран економист, за директор на Службата за услуги со хартии од вредност на НЛБ Тутунска банка АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Емилија Брљамова за директор на Службата за услуги со хартии од вредност на НЛБ Тутунска банка АД Скопје, се дава за период од (4) четири години.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето Емилија Брљамова од функцијата директор на Службата за услуги со хартии од вредност на НЛБ Тутунска банка АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-74
21 јули 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

3734.

Врз основа на член 154-к став (4) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија", бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013 и 43/2014) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница одржана на 18.7.2014 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРНИТЕ
УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА И
ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТОРИИТЕ
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА
ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРСКИ РАБОТИ
И СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ
НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручниот испит за вршење осигурителни брокерски работи и стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето (во натамошниот текст: стручен испит за брокер и стручен испит за застапник) кои треба да ги исполнува правното лице кое го спроведува стручниот испит за брокер односно стручниот испит за застапник.

Член 2

(1) Техничките работи поврзани со организирање и спроведување на стручниот испит за брокер односно стручниот испит за застапник ги спроведува посебно правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија.

(2) Правното лице од став (1) на овој член го избира Комисијата за спроведување на стручниот испит за брокер односно Комисијата за спроведување на стручниот испит за застапник, формирана од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.

**II. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ, МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКА И
ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА НА ИСПИТНИОТ ЦЕНТАР**

Член 3

(1) Правното лице од членот 2 на овој правилник, треба во негова сопственост или под закуп, да поседува простории и материјално-технички капацитети потребни за вршење на работите на организирање и спроведување на стручен испит за брокер и стручен испит за застапник.

(2) Во седиштето на правното лице треба да има две специјално опремени простории со информатичка опрема, интернет врска, опрема за снимање на полагањето и дисплеј за објавување на резултати со димензии од минимум 2x2 метри.

(3) Секоја просторија одделно треба да биде определена за минимум 30 кандидати за испит.

(4) Просториите треба да бидат оперативни секој работен ден од понеделник до петок, од 08:00 до 18:00 часот.

(5) За време на полагањето на стручниот испит за брокер односно стручниот испит за застапник, во просториите треба да бидат присутни по двајца администратори обезбедени од страна на правното лице.

Член 4

(1) Правното лице треба да поседува соодветна информатичка опрема и софтверска апликација што овозможува воспоставување и водење единствена база на податоци за спроведување на стручен испит за брокер односно стручен испит за застапник, за документаци-

јата, за стручната анализа и за стручниот надзор на начинот на спроведување на стручниот испит за брокер односно стручниот испит за застапник.

(2) Покрај информатичката опрема и посебната софтверска апликација од ставот (1) на овој член, правното лице треба да поседува и:

1. пристап за користење на апликацијата на Агенцијата за супервизија на осигурување за спроведување на електронското полагање на стручен испит за брокер односно стручен испит за застапник;

2. интернет конекција за седиштето на правното лице од минимум 10мб/с, наменета исклучително за електронското полагање на стручен испит за брокер односно стручен испит за застапник.

Член 5

Системот кој ќе се користи за полагање на стручен испит за брокер односно стручен испит за застапник, треба во целост да биде во согласност со важечките законски прописи со кои се регулира предметната материја, подразбирајќи го и делот на испитни сесии во текот на годината.

**III. СОФТВЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОЛАГАЊЕ НА
СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА БРОКЕР ОДНОСНО
СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЗАСТАПНИК**

Член 6

(1) Со софтверот за електронско полагање стручниот испит за брокер односно стручниот испит за застапник треба да бидат постигнати следните цели:

1. Оцена на стручност, компетентност, професионалност и етичност на кандидатите за полагање на стручниот испит за брокер односно стручниот испит за застапник; и

2. Ефикасно, економично и транспарентно спроведување на стручниот испит за брокер односно стручниот испит за застапник.

(2) Софтверскиот систем за работа со тестови претставува релациона база на податоци и збир на повеќе различни модули во функција на под-системи. Секој од посебните модули во рамките на системот за работа со тестови треба да овозможува и реализира негова соодветна функционалност.

(3) Системот треба да поддржува симултано процесирање на голем број кориснички барања, без притоа да постои прекин во неговата работа.

(4) Системот за работа со тестови треба да е на македонски јазик и поддржува латинско и кирилско писмо.

(5) Софтверското решение треба да обезбедува голема сигурност, флексибилност и можност за надградба во иднина и да е заштитено од надворешни упади и можност за нерегуларности при решавањето на тестовите.

(6) Пристапувањето до модулите кои се составен дел на софтверското решение од страна на корисници со соодветни привилегии треба да се регистрира во соодветни логови.

(7) Софтверското решение треба да овозможува генерирање сигурносни извештаи за користењето и пристапот до апликацијата врз основа на повеќе различни параметри.

Член 7

(1) При подготовка на апликацијата треба да се следат OWASP препораките за безбедност.

(2) За целата комуникација треба се користат сигурносни протоколи (минимум SSL).

(3) Комплетната сигурност на системот треба да биде обезбедена на софтверско ниво, односно од самиот систем.

(4) Пристапот до централниот сервер треба да е дополнително осигурен со користење на листи за пристап само од одредени локации (клиентски работни станици).

(5) Пристапот до апликацијата треба да е заштитен со лозинка.

(6) Пристапот до базата врз која работи апликацијата треба да е заштитен со лозинка.

(7) Лозинките треба да се чуваат на истиот податочен сервер и да се криптирани.

(8) Апликацијата треба да обезбедува систем за креирање кориснички профили како комбинација од познати привилегии.

(9) Клиентските станици на кои се полага стручниот испит за брокер односно стручниот испит за застапник не треба да имаат пристап на Интернет и целиот систем треба да е обезбеден од упади од надвор.

(10) Апликацијата треба да овозможува креирање и ажурирање на логови во кои се води евиденција за сите дополнувања и промени на податоците со кои работи самата апликација.

(11) За секоја промена на апликацијата треба да се води евиденција, вклучувајќи го времето кога е извршена промената, како и податок за лицето со соодветни привилегии кое ја извршило промената односно дополнувањето.

(12) Апликацијата треба да генерира автоматски безбедносни извештаи еднаш месечно и мануелно ad-hoc (по потреба) на барање од администратор со соодветни привилегии, каде што ќе се евидентира во кое време, од која работна станица и кој пристапил до апликацијата, како и кои модули од апликацијата биле отворени и до кој податок од апликацијата е пристапено во случај на ажурирање на податоците во базата.

(13) Безбедносните извештаи и логовите треба да се заштитени од менување и бришење и пристап до нив да имаат само администратори со соодветни привилегии.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

(1) Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 9.1.2015 година.

Бр. 0201-526/5
18 јули 2014 година
Скопје

Совет на експерти на
Агенцијата
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

3735.

Врз основа на членот 158-с, точка 1), членот 154-ц, членот 154-ц и членот 154-ш став (3) а во врска со членот 154-д став (4), членот 154-ж, 154-м став (3), членот 154-њ став (1) и членот 154-к став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013 и 43/2014), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница одржана на 18.7.2014 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУ- ВАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУ- РИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката за спроведување стручен испит за вршење осигурително брокерски работи (во натамошниот текст: стручен испит за брокер), начинот на бодување на првиот и вториот дел од стручниот испит за брокер, како и формата и содржината на уверението за положен стручен испит за брокер.

Член 2

Стручен испит за брокер може да полага лице кое ги исполнува условите од член 138 став (1) точки 1), 4), и 5) од Законот за супервизија на осигурување.

Член 3

(1) Стручниот испит за брокер се спроведува по спроведена обука за брокер која ја организира и спроведува Агенцијата за супервизија на осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата).

(2) Обуката и стручниот испит за брокер се спроведува врз основа на констатирана потреба од страна на Агенцијата, но најмалку еднаш годишно.

(3) Доколку не се пријават најмалку 5 кандидати, Агенцијата може да не ја спроведе обуката за брокер, односно испитот за брокер.

(4) Начинот и постапката на спроведување на обуката за брокер за предметите од Наставната програма за полагање стручен испит за брокер го пропишува Агенцијата.

(5) Стручниот испит за брокер се спроведува во рок од најмалку 15 дена од денот на завршување на обуката за брокер.

(6) Агенцијата со оглас во дневен печат и на својата веб-страница ги известува заинтересираните кандидати за времето и местото на одржување на обуката за брокер, односно стручниот испит за брокер.

Стручен испит за брокер

Член 4

(1) Стручниот испит за брокер се состои од два дела:

1) Прв дел (теоретски дел) со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите; и

2) Втор дел (практичен пример) со кој се проверува способноста за примена на законите во практиката.

(2) Првиот дел од стручниот испит за брокер се полага по предметите:

1. Основи на управување со ризик и осигурување;
2. Законска регулатива од областа на осигурување;
3. Трговско и облигационо право;
4. Посредување во осигурување и етички кодекс;
5. Осигурување на живот;
6. Неживотно осигурување;
7. Финансиски аспекти на работењето;
8. Снимање на ризик и посредување при реализирање на штети; и

9. Реосигурување.

(3) Вториот дел од стручниот испит за брокер се состои од:

1) Практичен пример;

2) Прашања кои кандидатот треба да ги одговори врз основа на практичниот пример; и/или

3) Задачи кои кандидатот треба да ги реши врз основа на практичниот пример.

(4) Вториот дел од стручниот испит за брокер се полага за сите предмети од првиот дел од стручниот испит за брокер.

(5) Деталната содржина на секој од предметите од првиот дел на стручниот испит за брокер е разработена во Наставната програма за полагање стручен испит за брокер која ја утврдува Агенцијата и во истата се содржани градивото, прописите и литературата.

(6) Наставната програма од став (5) на овој член Агенцијата ја објавува на нејзината веб-страница.

Прв (теоретски) дел од стручниот испит за брокер

Член 5

(1) Стручниот испит за брокер започнува со полагање на првиот (теоретски) дел од испитот.

(2) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер се полага писмено, по електронски пат, со одговарање на прашања во вид на решавање електронски тест на компјутер.

(3) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер содржи вкупно 45 прашања, односно по 5 прашања за секој од предметите од кои се состои Првиот дел на стручниот испит за брокер.

(4) Секое прашање се состои од 5 понудени опции за заокружување, од кои една опција е точна, две се слични и две не се точни.

(5) Секој точен одговор на прашање се бодува со 2 поена, сличните и неточните одговори одговори не се бодуваат.

(6) Кандидатот го положил првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер доколку постигнал најмалку 70% од вкупниот број поени, односно доколку постигнал најмалку 63 поени.

(7) На кандидатот за време на полагање на првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер не му се дозволува користење закони ниту закони со коментари и објаснувања.

(8) Вкупното времетраење на првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер изнесува 120 минути.

(9) Резултатите од полагањето на првиот дел на стручниот испит за брокер му се достапни на кандидатот веднаш по неговото завршување, на компјутерот на кој го полагал испитот.

Втор дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер

Член 6

(1) Вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер.

(2) Кандидатот кој не го положил првиот (теоретски) дел од стручниот испит за брокер не може да го полага вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер.

(3) Вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер се полага писмено со проучување на 9 практични примери, по еден практичен пример од секој предмет. Секој практичен пример содржи 1 прашање со 5 понудени опции за заокружување, од кои една опција е точна, две се слични и две не се точни.

(4) Секој точен одговор на прашање се бодува со 10 поени, сличните и неточните одговори одговори не се бодуваат.

(5) Кандидатот го положил вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер доколку постигнал најмалку 70% од вкупниот број поени, односно доколку постигнал најмалку 63 поени.

(6) На кандидатот за време на полагање на вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер му се дозволува единствено користење на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска врзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот, калкулатор и пенкало.

(7) Вкупното времетраење на вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за брокер изнесува 120 минути.

(8) Резултатите од полагањето на вториот (практичен пример) дел на стручниот испит за брокер му се достапни на кандидатот најдоцна во рок од 5 дена од денот на полагањето.

Комисија за спроведување на стручниот испит за брокер

Член 7

(1) Прашањата за стручниот испит за брокер ги верификува Комисија за спроведување на стручниот испит за брокер (во натамошниот текст: Комисија).

(2) Комисијата од став (1) на овој член врши и ревизија и ажурирање на јавно достапната база на прашања за спроведување на стручниот испит за брокер.

(3) Комисијата од став (1) на овој член ги разгледува доставените писмени забелешки од страна на кандидатите кои не го положиле вториот дел од стручниот испит за брокер, како и од кандидатите кои сметаат дека одговорите не им се соодветно бодувани, најдоцна во рок од седум дена од денот на приемот на забелешките и може да направи корекција на бројот на освоени поени доколку утврди дека е настаната грешка при бодувањето.

(4) Комисијата ја формира Советот на експерти на Агенцијата.

(5) Комисијата се состои од 6 члена од кои еден претседател, два члена и тројца заменици членови на Комисијата.

(6) Комисијата по нејзино формирање донесува Деловник со кој се пропишува начинот на работа на Комисијата.

Постапка за спроведување на стручниот испит за брокер

Член 8

(1) За полагање на стручниот испит за брокер, кандидатот до Агенцијата поднесува барање за полагање стручен испит за брокер.

(2) Со барањето за полагање стручен испит за брокер кандидатот е должен да поднесе докази за исполнување на условите за полагање на стручниот испит за брокер пропишани во член 2 од овој правилник.

(3) Агенцијата со решение утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на стручниот испит за брокер.

(4) Кандидатот на којшто со решение му е одобрено барањето за полагање на стручниот испит за брокер, преку електронска пошта се известува за времето и местото на полагање на стручниот испит најдоцна во рок од 8 дена пред полагање на стручниот испит за брокер.

(5) На кандидатот на којшто со решение му е одобрено барањето за полагање на стручниот испит за брокер мора да му се овозможи да го полага стручниот испит за брокер во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање на стручниот испит за брокер.

(6) Кандидатот е должен во рок од 5 дена од добивањето на известувањето од став (4) од овој член, преку електронска пошта да го пријави учеството на стручниот испит за брокер.

(7) Датумот и времето на полагање на испитот се објавува на веб-страницата на Агенцијата најмалку 3 дена пред одржување на стручниот испит за брокер.

Член 9

(1) Стручниот испит за брокер се полага во просторија за полагање испит, посебно опремена за полагање стручен испит за брокер со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет-врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Полагањето на стручниот испит за брокер се снима и во живо се емитува на веб-страницата на Агенцијата, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб-страницата на Агенцијата.

(3) Во просторијата за полагање на стручниот испит за брокер, за време на полагање на испитот се присутни двајца овластени претставници од Агенцијата, членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит за брокер од член 7 став (4) од овој правилник, еден претставник од Министерството за финансии, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија и еден информатичар предложен од Министерството за информатичко општество и администрација.

(4) Просторот и условите за одржување на стручниот испит за брокер ги обезбедува посебно правно лице со кое Агенцијата склучила договор а коешто ги исполнува просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот кои ги пропишува Агенцијата.

Член 10

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит за брокер, овластениот претставник од Агенцијата го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лична карта или патна исправа.

(2) На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит за брокер не му се дозволува користење мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит за брокер не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со информатичарот од членот 9 став (3) од овој правилник, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(4) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути, испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(5) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути, испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат стручниот испит за брокер и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на стручниот испит за брокер.

(6) Доколку кандидатот при полагањето на стручниот испит за брокер постапува спротивно од ставовите (2), (3), (4) и (5) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во таа испитна сесија.

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член, се смета дека кандидатот не го положил стручниот испит за брокер и истото се констатира во записникот за полагање на стручниот испит за брокер.

(8) Лицата од членот 9 став (3) од овој правилник, за време на полагањето на стручниот испит за брокер не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага стручниот испит за брокер, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржуваат подолго од пет минути.

Член 11

(1) На денот на полагањето на стручниот испит за брокер претставникот на Агенцијата му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка, со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем.

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за стручниот испит за брокер, компјутерски генериран, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем, од јавно достапната база на прашања.

(3) Првиот и вториот дел од стручниот испит за брокер содржат упатство за начинот на решавање на истиот за кое претставникот на Агенцијата дава појаснување пред да започне полагањето на стручниот испит за брокер.

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот испит за брокер не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот, односно практичниот пример и прашања и/или задачи за вториот дел од стручниот испит за брокер, во една сесија за повеќе од еден кандидат.

Член 12

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од стручниот испит за брокер поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем, полагањето на стручниот испит за брокер се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот, истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член испитот се прекажува за друг термин.

Член 13

(1) По завршување на стручниот испит за брокер, Комисијата составува Записник.

(2) Записникот го потпишуваат членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит за брокер кои присуствувале на спроведување на стручниот испит за брокер.

(3) Кандидатот успешно го положил стручниот испит за брокер доколку остварил најмалку 70% од вкупниот број предвидени бодови од првиот (теоретски) дел и најмалку 70% од вкупниот број предвидени бодови од вториот (практичен) дел.

(4) Кандидатот кој не го положил стручниот испит за брокер со првото полагање има право на две повторни полагања на стручниот испит во рок од 6 месеци од денот на завршувањето на обуката за брокер.

(5) Кандидатот кој три пати еднопруго не го положил стручниот испит за брокер, го губи правото за повторно полагање на стручниот испит за брокер предвиден со обуката за брокер.

Уверение за положен стручен испит за брокер**Член 14**

(1) На кандидатот кој успешно го положил стручниот испит за брокер, согласно записникот од член 13 став (1) од овој правилник, Агенцијата му издава Уверение за положен стручен испит за брокер во рок од 30 дена од денот кога е утврдено дека стручниот испит за брокер е положен.

(2) Уверението за положен стручен испит за брокер содржи:

1. Полно име и презиме на кандидатот;
2. Година и место на раѓање на кандидатот;
3. Датумот на полагање на стручниот испит за брокер;
4. Број и датум на издавање на Уверението за положен стручен испит за брокер; и
5. Име, презиме и потпис на Претседателот на Советот на експерти на Агенција за супервизија на осигурување.

Преодни и завршни одредби**Член 15**

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува еден година од денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/2013).

(2) Со започнување на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење осигурително брокерски работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/2010, 167/2011).

Бр. 0201-526/3
18 јули 2014 година
Скопје

Совет на експерти на
Агенцијата
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

3736.

Врз основа на членот 158-с, точка 1), членот 154-ч, членот 154-ц, членот 154-ш став (3) а во врска со членот 154-д став (4), членот 154-ж, членот 154-м став (3), членот 154-њ став (1) и членот 154-ќ став (2) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013 и 43/2014), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница одржана на 18.7.2014 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ
НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Општи одредби**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката за спроведување стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување (во натамошниот текст: стручен испит за застапник), начинот на бодување на првиот и вториот дел од стручниот испит за застапник, како и формата и содржината на уверението за положен стручен испит за застапник.

Член 2

Стручен испит за застапник може да полага лице кое ги исполнува условите од член 134-в став (2) точки 2), 3) и 6) од Законот за супервизија на осигурување.

Член 3

(1) Стручниот испит за застапник се спроведува по спроведена обука за застапник која ја организира и спроведува Агенцијата за супервизија на осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата).

(2) Обуката и стручниот испит за застапник се спроведува врз основа на констатирана потреба од страна на Агенцијата но најмалку еднаш годишно.

(3) Доколку не се пријават најмалку 5 кандидати, Агенцијата може да не ја спроведе обуката за застапник, односно стручниот испит за застапник.

(4) Начинот и постапката на спроведување на обуката за застапник за предметите од Наставната програма за стручен испит за застапник го пропишува Агенцијата.

(5) Стручниот испит за застапник се спроведува во рок од најмалку 15 дена од денот на завршување на обуката за застапник.

(6) Агенцијата со оглас во дневен печат и на својата веб-страница ги известува заинтересираните кандидати за времето и местото на одржување на обуката за застапник, односно стручниот испит за застапник.

Стручен испит за застапник**Член 4**

(1) Стручниот испит за застапник се состои од два дела:

1) Прв дел (теоретски дел) со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите; и

2) Втор дел (практичен пример) со кој се проверува способноста за примена на законите во практиката.

(2) Првиот дел од стручниот испит за застапник се полага по предметите:

1. Основи на управување со ризик и осигурување;
2. Законска регулатива од областа на осигурување;
3. Трговско и облигационо право;
4. Застапување во осигурување и етички кодекс,
5. Осигурување на живот; и
6. Неживотно осигурување.

(3) Вториот дел од стручниот испит за застапник се состои од:

- 1) Практичен пример;
- 2) Прашања кои кандидатот треба да ги одговори врз основа на практичниот пример; и/или
- 3) Задачи кои кандидатот треба да ги реши врз основа на практичниот пример.

(4) Вториот дел од стручниот испит за застапник се полага за сите предмети од првиот дел од стручниот испит за застапник.

(5) Деталната содржина на секој од предметите од првиот дел на стручниот испит за застапник е разработена во Наставната програма за полагање стручен испит за застапник која ја утврдува Агенцијата и во иста та се содржани градивото, прописите и литературата.

(6) Наставната програма од став (5) на овој член Агенцијата ја објавува на нејзината веб-страница.

Прв (теоретски) дел од стручниот испит за застапник

Член 5

(1) Стручниот испит за застапник започнува со полагање на првиот (теоретски) дел од испитот.

(2) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за застапник се полага писмено, по електронски пат, со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(3) Првиот (теоретски) дел од стручниот испит за застапник содржи вкупно 30 прашања, односно по 5 прашања за секој од предметите од кои се состои Првиот дел на стручниот испит за застапник.

(4) Секое прашање се состои од 5 понудени опции за заокружување, од кои една опција е точна, две се слични и две не се точни.

(5) Секој точен одговор на прашање се бодува со 1 поен, сличните и неточните одговори одговори не се бодуваат.

(6) Кандидатот го положил првиот (теоретски) дел од стручниот испит за застапник доколку постигнал најмалку 70% од вкупниот број поени, односно доколку постигнал најмалку 21 поен.

(7) На кандидатот за време на полагање на првиот (теоретски) дел од стручниот испит за застапник не му се дозволува користење на закони ниту закони со коментари и објаснувања.

(8) Вкупното времетраење на првиот (теоретски) дел од стручниот испит за застапник изнесува 120 минути.

(9) Резултатите од полагањето на првиот дел на стручниот испит за застапник му се достапни на кандидатот веднаш по неговото завршување, на компјутерот на кој го полагал испитот.

Втор дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник

Член 6

(1) Вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот (теоретски) дел од стручниот испит.

(2) Кандидатот кој не го положил првиот (теоретски) дел од стручниот испит за застапник не може да го полага вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник.

(3) Вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник се полага писмено со проучување на 6 практични примери, по еден практичен пример од секој предмет. Секој практичен пример содржи 1 прашање со 5 понудени опции за заокружување, од кои една опција е точна, две се слични и две не се точни.

(4) Секој точен одговор на прашање се бодува со 5 поени, сличните и неточните одговори одговори не се бодуваат.

(5) Кандидатот го положил вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник доколку постигнал најмалку 70% од вкупниот број поени, односно доколку постигнал најмалку 21 поен.

(6) На кандидатот за време на полагање на вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник му се дозволува единствено користење на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска врзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот, калкулатор и пенкало.

(7) Вкупното времетраење на вториот дел (практичен пример) од стручниот испит за застапник изнесува 120 минути.

(8) Резултатите од полагањето на вториот (практичен пример) дел на стручниот испит за застапник му се достапни на кандидатот најдоцна во рок од 5 дена од денот на полагањето.

Комисија за спроведување на стручниот испит за застапник

Член 7

(1) Прашањата за стручниот испит за застапник ги верификува Комисија за спроведување на стручниот испит за застапник (во натамошниот текст: Комисија).

(2) Комисијата од став (1) на овој член врши и ревизија и ажурирање на јавно достапната база на прашања за спроведување на стручниот испит за застапник.

(3) Комисијата од став (1) на овој член ги разгледува доставените писмени забелешки од страна на кандидатите кои не го положиле вториот дел од стручниот испит за застапник, како и од кандидатите кои сметаат дека одговорите не им се соодветно бодувани, најдоцна во рок од седум дена од денот на приемот на забелешките и може да направи корекција на бројот на освоени поени доколку утврди дека е настаната грешка при бодувањето.

(4) Комисијата ја формира Советот на експерти на Агенцијата.

(5) Комисијата се состои од 6 члена од кои еден претседател, два члена и тројца заменици членови на Комисијата.

(6) Комисијата по нејзино формирање донесува Деловник со кој се пропишува начинот на работа на Комисијата.

Постапка за спроведување на стручниот испит за застапник

Член 8

(1) За полагање на стручниот испит за застапник, кандидатот до Агенцијата поднесува барање за полагање стручен испит за застапник.

(2) Со барањето за полагање стручен испит за застапник кандидатот е должен да поднесе докази за исполнување на условите за полагање на стручниот испит за застапник пропишани во член 2 од овој Правилник.

(3) Агенцијата со решение утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на стручниот испит за застапник.

(4) Кандидатот на којшто со решение му е одобрено барањето за полагање на стручниот испит за застапник, преку електронска пошта се известува за времето и местото на полагање на стручниот испит за застапник најдоцна во рок од 8 дена пред полагање на стручниот испит за застапник.

(5) На кандидатот на којшто со решение му е одобрено барање за полагање на стручниот испит за застапник мора да му се овозможи да го полага стручниот испит за застапник во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање на стручниот испит за застапник.

(6) Кандидатот е должен во рок од 5 дена од добивање на известувањето од став (4) од овој член, преку електронска пошта, да го пријави учеството на стручниот испит за застапник.

(7) Даумот и времето на полагање на испитот се објавува на веб-страницата на Агенцијата најмалку 3 дена пред одржување на стручниот испит за застапник.

Член 9

(1) Стручниот испит за застапник се полага во просторија за полагање испит, посебно опремена за полагање стручен испит за застапник со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет-врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Полагањето на стручниот испит за застапник се снима и во живо се емитува на веб-страницата на Агенцијата, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб-страницата на Агенцијата.

(3) Во просторијата за полагање на стручниот испит за застапник, за време на полагање на испитот се присутни двајца овластени претставници од Агенцијата, членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит за застапник од член 7 став (4) од овој правилник, еден претставник од Министерството за финансии, еден претставник од Владата на Република Македонија на предлог на Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија и еден информатичар предложен од Министерството за информатичко општество и администрација.

(4) Просторот и условите за одржување на стручниот испит за застапник ги обезбедува посебно правно лице со кое Агенцијата склучила договор а коешто ги исполнува просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот кои ги пропишува Агенцијата.

Член 10

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит за застапник, овластениот претставник од Агенцијата го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лична карта или патна исправа.

(2) На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит за застапник не му се дозволува користење мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на стручниот испит за застапник не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со информатичарот од членот 6 став (3) од овој правилник, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(4) Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути, стручниот испит за застапник продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок стручниот испит за застапник само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на стручниот испит за застапник.

(5) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути, стручниот испит за застапник се прекинува за сите кандидати што го полагаат стручниот испит за застапник и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на стручниот испит за застапник.

(6) Доколку кандидатот при полагањето на стручниот испит за застапник постапува спротивно од ставовите (2), (3), (4) и (5) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање на стручниот испит за застапник во таа испитна сесија.

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член, се смета дека кандидатот не го положил стручниот испит за застапник и истото се констатира во записникот за полагање на стручниот испит за застапник.

(8) Лицата од членот 9 став (3) од овој правилник, за време на полагањето на стручниот испит за застапник не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага стручниот испит за застапник, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржуваат подолго од пет минути.

Член 11

(1) На денот на полагањето на стручниот испит за застапник претставникот на Агенцијата му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка, со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем.

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за стручниот испит за застапник, компјутерски генериран, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем, од јавно достапната база на прашања.

(3) Првиот и вториот дел од стручниот испит за застапник содржат упатство за начинот на решавање на истиот за кое претставникот на Агенцијата дава појаснување пред да започне полагањето на стручниот испит за застапник.

(4) Електронскиот систем за полагање на стручниот испит за застапник не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот, односно практичниот пример и прашања и/или задачи за вториот дел од испитот, во една сесија за повеќе од еден кандидат.

Член 12

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од стручниот испит за застапник поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем, полагањето на стручниот испит за застапник се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член ќе се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на стручниот испит за застапник истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член стручниот испит за застапник се презакажува за друг термин.

Член 13

(1) По завршување на стручниот испит за застапник, Комисијата составува записник.

(2) Записникот го потпишуваат членовите на Комисијата за спроведување на стручниот испит за застапник кои присуствувале на спроведување на стручниот испит за застапник.

(3) Кандидатот успешно го положил стручниот испит за застапник доколку остварил најмалку 70% од вкупниот број предвидени бодови од првиот (теоретски) дел и најмалку 70% од вкупниот број предвидени бодови од вториот (практичен) дел.

(4) Кандидатот кој не го положил стручниот испит за застапник со првото полагање има право на две повторни полагања на стручниот испит за застапник во рок од 6 месеци од денот на завршувањето на обуката.

(5) Кандидатот кој три пати еднопруго не го положил стручниот испит за застапник, го губи правото за повторно полагање на стручниот испит предвиден со обуката.

Уверение за положен стручен испит за застапник

Член 14

(1) На кандидатот кој успешно го положил стручниот испит за застапник, согласно записникот од член 13 став (1) од овој правилник, Агенцијата му издава Уверение за положен стручен испит за застапник во рок од 30 дена од денот кога е утврдено дека стручниот испит за застапник е положен.

(2) Уверението за положен стручен испит за застапник содржи:

1. Полно име и презиме на кандидатот;
2. Година и место на раѓање на кандидатот;
3. Датумот на полагање на стручниот испит за застапник;
4. Број и датум на издавање на Уверението за положен стручен испит за застапник; и
5. Име, презиме и потпис на Претседателот на Советот на експерти на Агенција за супервизија на осигурување.

Преодни и завршни одредби

Член 15

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува еден година од денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/2013).

(2) Со започнување на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите за стекнување со и испитување на стручната подготвеност потребна за вршење работи на застапување во осигурувањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/2010, 167/2011).

Бр. 0201-526/4
18 јули 2014 година
Скопје

Совет на експерти на
Агенцијата
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014118